

1ви МАЈ ВО БУДИМПЕШТА – ВИЕНА - БРАТИСЛАВА



1 ден (27.04.2018 - петок) - СКОПЈЕ - БУДИМПЕШТА

Состанок на групата пред спортската сала Борис Трајковски во 16.00 часот. Тргување за Будимпешта во 16.30 часот. Се патува преку Србија со куси попатни паузи. Ноќно возење.

2 ден (28.04.2018- сабота) – БУДИМПЕШТА

Пристигнување во Будимпешта во утринските часови. Факултативно Ве водиме на панорамскоразгледување на градот: **Споменикот на Милениумот, Операта, улиците Ваџи, Андраши, Ракочи, Парламентот, црквата "Св. Стефан", мостовите на Дунав, Будим, Цитаделата, Кралската палата, црквата "Св. Матејас", Рибарската тврдина...** слободно време за индивидуални прошетки. Сместување во хотел. **Ноќевање.**

3 ден (29.04.2018 – недела) - БУДИМПЕШТА – ВИЕНА

Појадок.Препорачуваме факултативна посета на Виена, со попатна пауза во аутлет шопинг центарот PARNDORFF. Панорамско разгледување на градот: Рингот, Парламентот, Виенската Опера, градското Собрание, Палатата Хофбург, Катедралата Св.Стефан. Слободно време за прошетки низ стариот дел на градот. Враќање во Будимпешта. **Ноќевање.**

4 ден (30.04.2018 – понеделник) БУДИМПЕШТА – БРАТИСЛАВА

Појадок. По појадокот одиме на факултативна посета на **Братислава**. Разглед на градот со локален водич: **средновековниот главен плоштад со Роландовата фонтана, Михалската порта, Градското собрание, Катедралата Св. Мартин, Словачкиот национален театар, барокната Палата Raiffy во која Моцарт ги изведувал своите дела, Палатата Pauli каде Франц Лист го отсвирел својот прв концерт...** Слободно време за индивидуални активности, ручек, прошетки. Во договорено време враќање во Будимпешта. Вечерта, предлагаме крстарење со брод по Дунав. Враќање во хотел. **Ноќевање**

5 ден (01.05.2018 – вторник) БУДИМПЕШТА – СЕНТ АНДРЕА – СКОПЈЕ

Појадок. Одјавување од хотелот. Одиме на факултативна посета на живописното гратче **Сент Андреа**, во близината на Будимпешта, во кое се негуваат старата архитектура и народни ракотворби, богато со голем број винотеки, рибни ресторани, музеи, галерии и цркви. Враќање во Будимпешта. Слободно попладне за индивидуални прошетки низ Будимпешта. Поаѓање за Скопје во вечерните часови. Се патува преку Србија со попатни паузи за одмор.

6 ден (02.05.2018 – среда) СКОПЈЕ

Пристигнување во Скопје во утринските часови.

ЦЕНА НА АРАНЖМАНОТ - 139 € (8.618 ден.)

Во цената на аранжманот е вклучено :

- Превоз со високотуристички автобус
- 3 ноќевања во хотел 3* НП во Будимпешта (околина)
- Организација и водство на програмата
- Лиценциран туристички придружник

Во цената на аранжманот не е вклучено :

- Доплата за еднокреветна соба 4.650 денари
- Влезници за музеи и културно-историски знаменитости
- Разглед на Будимпешта со локален водич (10€)
- Посета на Виена и OUTLET SHOPING CENTER PARNDORF (35€)- минимум 30 пријавени
- Посета и разглед на Братислава 25€
- Посета на Сент Андреа (10€)
- Крстарење по Дунав (15€)
- Задолжително патничко осигурување 190 денари

ОПШТИ НАПОМЕНИ:

- Резервација се прави со уплата на 30% од вкупниот износ на аранжманот
- Целосна уплата на аранжманот е 15 дена пред почетокот на истиот
- Цените на аранжманот се дадени во евра за уплата во денарска противвредност по курс 1 евро = 62 мкд
- За реализација на аранжманот се потребни минимум пријавени 45 патника
- Организаторот го задржува правото да ја промени цената на аранжманот во случај на промена на цената на превозот или хотелот
- Во случај на недоволен број на пријавени патници организаторот го задржува правото да го откаже во целост аранжманот 5 дена пред датумот на започнување на истиот
- Организаторот го задржува правото за промена на цените на факултативните излети, во случај на промена на цената на влезниците на локалитетите и музеите
- За време на разгледите на градовите наведени во програмата не се предвидени посети на внатрешноста на јавните згради, институции или културни споменици, освен ако тоа не е посебно нагласено во програмата.
- Организаторот го задржува правото за промена на редоследот на реализација на програмата.
- Организаторот на патувањето го задржува правото за промена на програмата за патување во случај на непредвидени објективни причини, како на пр: застој на граница, доцнење на летот, застој во сообраќајот, затвореност на некој од локалитетите предвиден за посета и сл.

Задолжително пријавување за факултативите до 15.03.2018 и минимум пријавени патници за реализација: 30

Ул. 11ти Октомври 5 (Градски Плоштад Македонија), 1000, Скопје, Македонија
Тел: + 389 (0) 2 3216 389; www.inex.com.mk; email: inex2@t.mk